

Преглед на вработени во Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Македонија

Име и презиме	Работно место	Е-маил адреси
Вања Донеvsка	Раководител на сектор за стручно-административни работи	vanja.donevski@primeminister.gov.mk
Вања Христовска	Советник - административен асистент	vanja.hristovska@primeminister.gov.mk
Вера Димитриева	Помлад соработник за постапување по претставки и предлози	vera.dimitrieva@primeminister.gov.mk
Весела Костовска	Советник - административен асистент	vesela.kostovska@primeminister.gov.mk
Весна Марашевиќ	Помлад соработник за организација на активности помеѓу домашни компании и институции (кабинетски службеник)	vesna.marasevic@primeminister.gov.mk
Виолета Урошевска	Самостоен референт - архивар	violeta.urosevska@primeminister.gov.mk
Горан Лазов	Соработник за постапување по претставки и предлози	goran.lazov@primeminister.gov.mk
Дејан Герасимовски	Државен советник за правни прашања	dejan.gerasimovski@primeminister.gov.mk
Димче Лазаревски	Државен советник за поддршка на мали и средни претпријатија	dimche.lazarevski@primeminister.gov.mk
Драган Маневски	Државен советник за поддршка на мали и средни претпријатија	dragan.manevski@primeminister.gov.mk
Елена Ивановска	Државен советник за следење на Програмата на Владата на Република Македонија	elena.ivanovska@primeminister.gov.mk
Елизабета Панговска	Државен советник за поддршка на инвестиции и промоција на извозот	elizabetha.pangovska@primeminister.gov.mk
Зоран Поповиќ	Државен советник за меѓународни односи и соработка со меѓународни институции и организации	zoran.popovic@primeminister.gov.mk
Ивана Тасевска	Државен советник за правни прашања	ivana.tasevska@primeminister.gov.mk
Ирена Брзанова	Државен советник за правни прашања (во мирување)	
Ирена Јакимовска	Државен советник за следење и реализација на проекти	irena.jakimovska@primeminister.gov.mk
Јана Глигоровска	Советник - административен асистент	jana.gligorovska@primeminister.gov.mk
Катерина Витанова	Технички секретар на шефот на Канцеларијата (Кабинетски службеник)	katerina.vitanova@primeminister.gov.mk
Лазо Трпков	Соработник за подготовка на официјални меѓудржавни средби	lazo.trpkov@primeminister.gov.mk
Лидија Крстевска Дојчиновска	Државен советник за следење на Програмата на Владата на Република Македонија	lidija.dojcinovska@primeminister.gov.mk
Марија Апостолова Николовска	Државен советник за човечки ресурси и нивен развој	marija.apostolova@primeminister.gov.mk
Марија Иванова Гуговска	Раководител на сектор за поддршка на домашна економија	marija.gugovska@primeminister.gov.mk
Марија Карапанчева	Помошник на раководителот на секторот за управување со човечки ресурси	marija.karapancheva@primeminister.gov.mk
Марина Ефремовска	Раководител на сектор за странски инвестиции	marina.efremovska@primeminister.gov.mk
Мартина Тевчева Стефановска	Помошник раководител на сектор за поддршка на домашна економија	martina.tevceva@primeminister.gov.mk
Мирвет Рамадани	Раководител на одделение за односи со јавност	mirvet.ramadani@primeminister.gov.mk
Наталија Пешиќ Аката	Помошник раководител на сектор за односи со јавност и протокол	natalija.peshikj@primeminister.gov.mk
Огнен Граорковски	Државен советник за човечки ресурси и нивен развој	ognen.graorkovski@primeminister.gov.mk

Соња Тодороска	Помошник раководител на сектор за односи со јавност и протокол	sonja.todoroska@primeminister.gov.mk
Стефанија Маџоска Балукоска	Помошник раководител за странски инвестиции	stefanija.madzoska@primeminister.gov.mk
Христина Келемен	Државен советник за економски прашања	hristina.kelemen@primeminister.gov.mk
Христина Костовска Радинска	Раководител на одделение за оперативно техничка поддршка за реализација на проекти	hristina.radinska@primeminister.gov.mk
Тања Чачарова Илиевска	Посебен советник за правда	tanja.ilievska@primeminister.gov.mk
Дане Талески	Посебен советник за надворешни работи	dane.taleski@primeminister.gov.mk
Ленче Николовска	Посебен советник за земјоделство, шумарство и водостопанство	lence.nikolovska@primeminister.gov.mk
Цвета Ласкова	Посебен советник за култура	cvetanka.laskova@primeminister.gov.mk
Драган Јованов	Посебен советник за животна средина и просторно планирање	dragan.jovanov@primeminister.gov.mk
Љупка Цветкова	Посебен советник за администрација	ljupka.cvetkova@primeminister.gov.mk
Бојан Маричиќ	Посебен советник за евроатлански интеграции	bojan.marichikj@primeminister.gov.mk
Марјан Забрчанец	Посебен советник за односи со јавност	marjan.zabrchanec@vlada.gov.mk
Сандра Поповска	Советник за правни работи - работен ангажман со авторски договор	sandra.popovska@primeminister.gov.mk
Стефанија Беламариќ	Раководител на сектор за правни работи	stefanija.belamaric@primeminister.gov.mk
Фидан Колев	Посебен советник за транспорт и врски	fidan.kolev@primeminister.gov.mk
Рубин Земон	Посебен советник за развој на мултикултурно општество, интеркултурализмот и интер-културните комуникации	rubin.zemon@primeminister.gov.mk
Љубе Бошкоски	Посебен советник за странски инвестиции	ljube.boskoski@primeminister.gov.mk
Фатмир Битиќи	Посебен советник за спроведување на Рамковниот договор	fatmir.bitiqi@primeminister.gov.mk
Ѓорги Тасев	Посебен советник за млади и спорт	gjorgi.tasev@primeminister.gov.mk
Мила Стаменова	Советник за комуникација со министерства	mila.stamenova@vlada.gov.mk
Зоран Бојаровски	Советник за медиумски реформи	zoran.bojarovski@vlada.gov.mk
Илија Жупаноски	Советник за дигитални комуникации	ilija.zhupanoski@vlada.gov.mk
Сања Богатиновска	Советник за истражувања и анализи	sanja.bogatinovska@vlada.gov.mk
Весна Коваческа Трпчевска	Советник за информативни активности	vesna.kovacheska.t@vlada.gov.mk
Иванна Хаџиевска Кошевалиски	Советник за протоколарни активности	ivanna.hadjievska@primeminister.gov.mk
Олимпија Христова-Заевска	Советник за меѓународна економија и развој	olimpija.zaevska@vlada.gov.mk
Ивана Јордановска	Советник за соработка со меѓународни организации	ivana.jordanovska@vlada.gov.mk
Христијан Ѓоргиевски	Советник за односи со собранието на Република Македонија и законодавство	hristijan.gjorgievski@vlada.gov.mk
Светлана Сиљаноска	Советник за организација на настани	svetlana.siljanoska@vlada.gov.mk